

## Податоци за квалитет на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

### A. Просечно време за изведба на индивидуален битстрим пристап ( година 2017, квартал 2<sup>3</sup>)

Просечно време за изведба за сопствени корисници <sup>4</sup>	Просечно време за изведба за корисници на оператор-корисник <sup>4</sup>	Отстапување(%) WS во однос на Retail (WS – Retail) / Retail
<b>7.0</b> календарски денови	<b>6.6</b> календарски денови	-5.7% (so Fiber)

### Б. Просечно време за отстранување на дефекти ( година 2017, квартал 2<sup>3</sup>)

Процентуална застапеност на дефекти во однос на вкупниот број на дефекти <sup>5</sup>	Просечно време за отстранување на дефекти за сопствени корисници <sup>6</sup>	Просечно време за отстранување на дефекти за корисници на оператор-корисник <sup>6</sup>	Отстапување(%) WS во однос на Retail (WS – Retail) / Retail
<b>80%</b> (<48 hrs), за дефекти во просторот на МКТ и на пристапни линии	<b>21:57:00</b>	<b>25:23:57</b>	15.7%
<b>20%</b> (>48 hrs), за дефекти во просторот на МКТ и на пристапни линии	<b>100:31:22</b>	<b>102:15:01</b>	1.7%

Појаснувања:

- 3.Периодот се однесува на квартално ниво
- 4.Просечно време за изведба на битстрим пристап сметано од моментот на прием на барање од сопствена малопродажна служба или од оператор-корисник, започнувајќи од денот на поднесување на барањето.
- 5.Две групи на дефекти: дефекти за кои е потребно пократко време на отстранување и нивно процентуално учество и дефекти за кои е потребно подолго време за отстранување и нивно процентуално учество во вкупниот број на дефекти.
- 6.Време на отстранување на дефект е време во кое успешно се отстранети дефектите мерено во часови од времето на пријавување на дефектот до поправка на дефектот